



(ЕУ – формат)
Curriculum Vitae

Лични податоци

Презиме / Име
Тел.
Е-mail адреси
Националност
Датум и место на раѓање
пол

Сотировски Кирил

+3892 3 135 033 (138)

kirils@sf.ukim.edu.mk ; kirilsotirovski@yahoo.com

Македонец

7 јуни 1964г., Скопје, Република Македонија

машки

Образование

Датум
Титула
Основна област
Име и вид на наставната установа

2000 г.

Доктор на науки (д-р)

Шумарска фитопатологија, Болести на растенија

Шумарски факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, Република Македонија

Датум
Титула
Основна област
Име и вид на наставната установа

1995 г.

Магистер на биотехнички науки (м-р)

Микологија, Фитопатологија, Заштита од епиксилни видови габи

Шумарски факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, Република Македонија

Датум
Титула
Основна област
Име и вид на наставната установа

1989 г.

Шумарски инженер (инж.)

Инженер во шумарство

Шумарски факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, Република Македонија

Работно искуство

Име и адреса на работодавецот
Датум
Звање
Основни активности и должности

Шумарски факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, Република Македонија

Бул. „16-та Македонска бригада“, бр. 1

1000, Скопје, Република Македонија

1990 г. до денес

Редовен професор (од 2010г. до денес);

вонреден професор (2005-2010г.); доцент (2000-2005г.), асистент
(1995-2000г.), помлад асистент (1990-1995г.).

Настава, научни истражувања, разновидни експертски активности

Име и адреса на работодавецот	Шумарски факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Република Македонија бул. „16-та Македонска бригада“, бр. 1 1000, Скопје, Република Македонија 2003-2004г.
Датум	2003-2004г.
позиција	Продекан за меѓународна соработка

Додатни информации

Научно-истражув. проекти	2014-2017г.: "Invasive chestnut diseases in the Balkans and Georgia – epidemiological research and management options", SCOPEs project, multilateral, <u>national coordinator</u>. 2014-2017г.: "Tackling the challenges in sustainable and multifunctional forestry through enhanced research coordination for policy decisions", SEE-ERA проект, FP7, (<u>национален координатор</u>) 2010-2012г.: "Diversity of invading Phytophthora spp. plant pathogens in agro and forest ecosystems in Southeast Europe", SEE-ERA.NET Plus проект, FP7, (<u>национален координатор</u>). 2010-2012г.: „Диверзитет и дистрибуција на Armillaria видови во Македонија и нивната поврзаност со процеси на сушење на шумите“, национален проект финансиран од МОН на Р.М. (2010-2012г., <u>главен истражувач</u>). 2009-2012г.: "Chestnut blight research in the Balkans and Georgia: population studies and biological control methods", SCOPEs проект финансиран од Swiss National Science Foundation (национален координатор). 2006-2008г.: „Компаративни истражувања на состојбата со питомиот костен (Castanea sativa) во Бугарија и Македонија“, билатерален проект финансиран од МОН на Бугарија и МОН на Р.М. (<u>раководител</u>); 2005-2008г.: "Epidemiology and population structure of Cryphonectria parasitica and associated Cryphonectria hypoviruses in the Balkans", заеднички SCOPEs проект (Швајцарија-Хрватска-Македонија (<u>национален координатор</u>); 2005-2007г.: "Heterokaryosis in clonal populations of the chestnut blight fungus", проект финансиран од National Science Foundation (NSF) на САД, (член). 2001-2004: "Quantification of the state of health of sweet chestnut (Castanea sativa) populations in the Republic of Macedonia", национален проект финансиран од МОН на Р.М. (<u>главен истражувач</u>). 2001-2004: "Population structure of C. parasitica and presence of hypoviruses as basis for biological control of chestnut blight in Bosnia-Herzegovina and Macedonia", трилатерален SCOPEs проект финансиран од Swiss National Science Foundation (<u>национален координатор</u>); 1999-2001г.: "Biological control of chestnut blight in the Republic of Macedonia, by use of hypovirulence", билатерален научноистражувачки проект (САД-Р.М.) финансиран од USDA и МОН на Р.М. (член); Претходно Национални истражувачки проекти (финансирани од МОН на Р.М.): -„Сушење на шумите во Македонија“; член. -„Улогата на трахеомикозните габи во сушењето на дабовите“; член. -„Сезонска и годишна динамика на појавување на јадливи габи во Р.М.“; член.
--------------------------	---

Тренинг школи, студиски патувања,	-2015г. (јуни 27 – јули 1) 4^{та} тренинг школа на COST Акцијата Action CAPABAL (How to increase the chance for proposal acceptance when applying for EU/transnational calls for project proposals), Ријека, Хрватска. -2012г. (јули) Двонеделен истражувачки престој во WSL, Цирих, лабораториска
-----------------------------------	--

курсеви	работа на секвенционирање хиповирусни изолати на <i>C.parasitica</i> од Македонија. -2010г. (април) Еднонеделен престој во Грузија, теренски и лабораториски работи и обука на грузиските партнери, поврзано со ракот по питомиот костен (SCOPES проект). -2008г. (април) Тронеделен престој во WSL, Цирих, детекција на хиповируси во изолати на <i>C.parasitica</i> од Македонија и од Бугарија, и изолати користени за инокулации <i>in vivo</i>. -2007г. (јуни-јули) 7-неделен престој на Cornell University, САД, истражувања на хетерокариони и на размножувачкиот систем на <i>C.parasitica</i>, со користење техники и методи на молекуларна биологија. -2006г. (јуни-јули) 7-неделен престој на Cornell University, истражување на размножувачкиот систем на габата <i>C.parasitica</i>. -2005г. (јуни-јули) 6-неделен престој на Cornell University, истражување на размножувачките типови и на репродуктивната биологија на <i>C.parasitica</i>. -2004г. (фев.) Двонеделен престој на WSL, Цирих, работејќи на детерминација на хиповируси со молекуларно-биолошки методи. -2003г. (јули) Еднонеделен семинар и тренинг школа за дидактика, Универзитет во Фрајбург, Германија. -2000г. (окт.-ноем.) Петнеделен престој на Cornell University, користење молекуларни методи за изолација, клонирање и секвенционирање на дотогаш неодреден тип хиповирус од <i>C.parasitica</i>. -1998г. (окт.-ноем.) Едномесечен престој во САД (Cornell University), одредување вк типови и размножувачки типови на <i>C.parasitica</i>, со молекуларни методи, и детекција на хиповируси во македонски изолати на габата (дел од докторска дисертација). -1998г. (фев.-апр.) Двомесечен престој во Италија (Istituto di Patologia vegetale, Милано), обука и работа на PCR методи за детекција на микоплазми во растенија и инсекти (стипендист на TEMPUS програмата). -1997г. (јули) Еднонеделен престој, предавач на летна школа на Млади Европски Федералисти, „Разни еколошки теми и проблеми“, Осло, Норвешка. -1996г. (окт.) Еднонеделен престој на Curriculum Resource Center при Central European University во Будимпешта, Унгарија (еколошки аспекти) -1994г. (апр.-окт.) Шестмесечна специјализација во Велика Британија (Forestry Commission Research Station, Farnham), работа на аспекти на отпорност на брестовите кон холандската болест, стипендист на British Council.
Рецензент	-Член на Научниот Комитетот за Евалуација за SUMFOREST ERA Net предлог научни проекти. -Член на уредувачкиот одбор при часописот <i>Forestry ideas</i> (Софија, Бугарија), и на уредувачкиот одбор на часописот <i>Прилози – секција за природно-математички и биотехнички науки</i> (МАНУ). -Рецензент за часописите <i>Molecular Ecology</i>; <i>Fungal Biology</i>; <i>Forest pathology</i>; <i>Plant pathology</i>; <i>Journal of Plant Pathology</i>, <i>Pest Management Science</i>. -Рецензент за <i>Друштвото на еколозите на Македонија</i>, и на <i>Друштвото за заштита на растенијата на Македонија</i>. -Рецензент за Министерството за образование и наука на Македонија; за Истражувачката Агенција на Словенија (ARRS); за Università Degli Studi di Milano; за University of Pretoria; за European Science Foundation. -Рецензент за пред-предлози во рамките на COST програмата (2006-2014). -Рецензент за Министерство за образование и наука на Бугарија, фонд за научни истражувања (2014г.).
Членство во професионални асоцијации	-European Mycological Association (EMA). -Здружение на еколозите на Македонија. -Здружение за заштита на растенијата. -Здружение на миколозите на Македонија.

Разно	• Лиазон од доменот за шумарство (DC FPS) до доменот за информатички и комуникациски технологии (DC ICT) при програмата COST (2011-2014г.). • Претставник на Шумарски факултет во сенат на УКИМ (2010-2012г.). • Претставник на Р. Македонија во доменот за шумарство и дрвни производи при COST, Брисел, (2006-2010г.). • Рапортер на COST Акциите E45, FP0801, FP1103. • Учесник на COST Акциите DIAROD, PINESTRENGTH. • Член на работната група за изработка на Национална стратегија за одржлив развој на Република Македонија (МЖСПП и SIDA, 2008г.). • Члена на експертската работна група за изработка на Националната стратегија за шумарството на Р.М. (МЗШВ, 2005г.); • Член на техничката работна група за Здравје на растенијата, при МЗШВ (2001-2007г.); • Член на комисијата за прием на опрема во Државната фитосанитарна лабораторија, од CARDS програмата (март 2005г.); • Преведувачки активности: преведување на ЕУ легислатива за потреби на Влада на Р.М.; за CARE (превод и рецензија на книгата Permaculture); за Македонски бизнис и ресурсен центар (MBRC); за Амбасада на САД во Скопје. • Неделна колумна во дневникот Вест, на тема природа и екологија (јули 2000г.-март 2001г.)
-------	---

Научни публикации	Објавени во часописи со импакт фактор: -R. Drenkhan et al. + Sotirovski (2016). Global geographic distribution and host range of <i>Dothistroma</i> species: a comprehensive review. For. Path. doi:10.1111/efp.12290 -Bulman et al. + Sotirovski (2016). A worldwide perspective on the management and control of <i>Dothistroma</i> needle blight. For. Path. doi:10.1111/efp.12305 -Rusevski, R., Kuzmanovska, B., Bandzo, K., Risteski, M., Sotirovski, K. (2013). Tospoviruses in the Republic of Macedonia during 1996-2010, occurrence and distribution. Bulgarian Journal of Agricultural Science. Vol.: 19:544-549. -Risteski, M., Milev, M., Rigling, D., Milgroom, M.G., Bryner, S.F. Sotirovski, K. (2013). Distribution of chestnut blight and diversity of <i>Cryphonectria parasitica</i> in chestnut forests in Bulgaria. Forest pathology. DOI:10.1111/efp.12051. -Bryner, S., Sotirovski, K., Akili, S., Risteski, M., Perlerou, C., Rigling, Daniel. (2013). Informative value of canker morphology on the presence or absence of virus infection in chestnut blight cankers. Forest Pathology. DOI:10.1111/efp.12063. -Sotirovski, K., Rigling, D., Heiniger, U., Milgroom, M.G. (2011). Variation in virulence of <i>Cryphonectria hypovirus 1</i> in Macedonia. Forest Pathology 41: 59-65. -Milgroom, M. G., Sotirovski, K., Risteski, M., Brewer, M.T. (2009). Heterokaryons and parasexual recombinants of <i>Cryphonectria parasitica</i> in two clonal populations in southeastern Europe. Fungal Genetics and Biology, 46 (2009) 11; p.849-854. -Milgroom, M.G., Sotirovski, K., Spica, D., Davis, J.E., Brewer, M.T., Milev, M., Cortesi, P. (2008). Clonal population structure of the chestnut blight fungus in expanding ranges in south-eastern Europe. Molecular Ecology, 17 (2008), 4446–4458. -Papazova-Anakieva, I., Sotirovski, K., Cortesi, P., Milgroom, M.G. (2008). Horizontal transmission of hypoviruses between vegetative compatibility types of <i>Cryphonectria parasitica</i> in Macedonia. European Journal of Plant Pathology, 120 (2008), p.35–42. -Sotirovski, K., Milgroom, M. G., Rigling, D., Heiniger, U. (2006). Occurrence of <i>Cryphonectria hypovirus 1</i> in the chestnut blight fungus in Macedonia. Forest Pathology, 36 (2006), p.136-143. - Sotirovski, K., Papazova-Anakieva, I., Grunwald, N. J. , Milgroom, M. G. (2004). Low diversity of vegetative compatibility types and mating type of <i>Cryphonectria parasitica</i> in the southern Balkans. <i>Plant Pathology</i> 53 (2004), p.325-333 Останати: -Rusevski, R., Bandzo, K., Kuzmanovska, B., Sotirovski, K., Risteski, M. (2013). Occurrence, distribution and dynamics of virus antigen accumulation in pepper
-------------------	--

- cultivation on open fields in Republic of Macedonia during 2008-2009. African Journal of Agricultural Research. Vol.:8(28).pp.3836-3841.
- Tavadze, B., L., Supatashvili, A., Sh., Rigling, D., **Sotirovski, K.**, Mamukashvili, Ts. I., Chitia, S., T. (2013). Pathological status of chestnut stands in Georgia. Annals of agrarian science, vol. 11. no.1, 107-110.
 - Sotirovski K.**, Donevska S., Angelovski I., Naceski S., Papazova-Anakieva I., Nikolov N. (2013). Forestry plant protection issues in the Republic of Macedonia; (presentation). Regional Workshop on "Implementation of Phytosanitary Standards in Forestry" 15-18 April 2013, Sarajevo, BiH.
 - Risteski, M., Rusevski, R., Kuzmanovska, B., Bandzo, K., **Sotirovski, K.**, Kostov, K. (2012). Identification of the cause of apple dieback in Prespa region. Plant Protection, Vol XXIII (24/25):53-58, Skopje.
 - Papazova-Anakieva, I., Sotirovski, K., Naceski, S. (2012). Inventory list of introduced fungi (*sensu lato*) in Rep. of Macedonia. Vol XXII, Vol. XXII, 75-82, Skopje.
 - Bryner, S., Risteski, M., **Sotirovski, K.** (2011). Dissemination and increased hypovirulence in the populations of *Cryphonectria parasitica* in Macedonia. Plant Protection Society, Ohrid, 2011.
 - Sotirovski, K.**, Kajevska, I., Risteski, M., Karadelev, M. (2011). Ecology and distribution of *Armillaria* spp. in fYR of Macedonia (poster presentation and abstract). XVIth Congress of European Mycologists, Halkidiki, September, 2011.
 - Sotirovski, K.**, Risteski M., Milev, M., Rigling, D., Milgroom, M.G. (2010). Chestnut blight in Bulgaria - hypovirulence, vegetative compatibility and mating types in isolates of *Cryphonectria parasitica*. International conference "Forestry - Bridge to the future", Sofia, 2010.
 - Sotirovski K.**, Risteski M. & Rigling D. (2009). Natural spread of hypovirulent isolates of *Cryphonectria parasitica* in chestnut population on mountain Belasica. Journal of Forestry and Wood Industry, Skopje, 2009.
 - Risteski, M., **Sotirovski, K.** (2009). Leaf diseases on rose (*Rosa* spp.) in urban landscaping in Skopje. 34th meeting for plant protection, Plant protection association, Ohrid (presentation).
 - Sotirovski, K.**, Milev, M., Risteski, M., Mircev, S., Aleksov, M., (2007). "*Cryphonectria parasitica* in Bulgaria – preliminary investigations". International Symposium "Sustainable Forestry – Problems and Challenges, 24-26 Nov. 2007, Ohrid. p.257-262 Jubilee Forestry review, Faculty of forestry - Skopje.
 - Sotirovski, K.**, Risteski, M., Rigling, D. (2007): New-old ideas for exploiting hypovirulence of *Cryphonectria parasitica* as a biological method for control of chestnut blight. *Inter-katedral meeting*, Bosanski Petrovac, Organizer: Faculty of Forestry - Sarajevo (presentation).
 - Mihajlovski, A., **Sotirovski, K.** (2006). The fungus *Sphaeropsis sapinea* (sin. *Diplodia pinea*) on *Pinus* spp. in Republic of Macedonia. 31st meeting for plant protection, Plant protection association, Ohrid (presentation).
 - Sotirovski K.**, Papazova-Anakieva I., Milev M., Aleksov M. (2005). "Preliminary investigation of chestnut blight in Bulgaria", I-st Balkan Regional Workshop on Sustainable Management of Sweet Chestnut Ecosystems, CAST Bul 2005, 2nd - 5th Nov. 2005, Blagoevgrad, Bulgaria (presentation).
 - Gjorgevski, T.; Nikolov, N.; **Sotirovski, K** (2005). "The current state of health of the forests in N.P. Mavrovo". 30-th Meeting/ I-st Congress for Plant protection, 28 Nov. - 2 Dec. 2005, Ohrid.
 - Sotirovski, K.** (2005). "*Phytophthora ramorum* – a newly described pathogen of numerous plant species throughout Europe". 30-th Meeting/ I-st Congress for Plant protection, 28 Nov. - 2 Dec. 2005, Ohrid. (proceedings).
 - Sotirovski K.** (2005). "Inoculations with hypovirulent isolates of *Cryphonectria parasitica* as a method for biological control of chestnut blight - two years after". 30-th Meeting/ I-st Congress for Plant protection, 28 Nov. - 2 Dec. 2005, Ohrid. (proceedings).
 - Papazov, V., **Sotirovski, K.**, Papazova-Anakieva, I. (2004). Plant diseases as one of causes for dieback of pine stands in some regions of Rep. of Macedonia. 29th meeting for plant protection, Plant protection association, 7-10 Dec. Ohrid (presentation).

- Papazov, V., Poposki, H., **Sotirovski, K.**, Papazova-Anakieva, I. (2004). common lignicolous fungi on fruit trees. 29th meeting for plant protection, Plant protection association, 7-10 Dec. Ohrid (presentation).
- Sotirovski, K.**, Milgroom, M.G., Rigling, D., Heiniger, U. (2004): Occurrence of *Cryphonectria hypovirus 1* in the chestnut blight fungus in Macedonia. Third International Chestnut Congress, 20-23 Oct. 2004., Chaves, Portugal, poster presentation and abstract.
- Sotirovski, K.** (2003). "Comparative investigation with hypovirulent and virulent isolates of *Cryphonectria parasitica*, after introduction *in situ*" . 28-th Meeting for Plant protection, 11-13 nov. 2003, Ohrid, presentation.
- Sotirovski, K.**, Papazova, I. (2001): Vegetative-compatibility groups, mating types and hypovirulence in *Cryphonectria parasitica* in the Republic of Macedonia. COST G4 "Multidisciplinary Chestnut Research" in Monte Verita, Ticino, Switzerland, 23-27 May 2001. Poster presentation.
- Heiniger U., Cortesi, P., Colinas, C., Perlerou, C., Rigling, D., Robine C., **Sotirovski K.**, Trestic, T., Uscuplic, M. (1998): Diversity of vegetative compatibility types of *Cryphonectria parasitica* in Europe. 7th Congress of Plant Pathology, 9-16 August, 1998 Edinburgh, Scotland.
- Sotirovski, K.**, Milgroom, M. G. (1998): Lack of diversity of vegetative compatibility and mating types of *Cryphonectria parasitica* in the Republic of Macedonia. In *Second International Symposium on Chestnut*. 19-23 October 1998 Bordeaux, France, (abstract).
- Sotirovski, K.**, Milgroom, M., Papazov, V. (1997): *Cryphonectria parasitica* in the Republic of Macedonia: vegetative compatibility types and hypovirulent isolates. Faculty of forestry - Skopje.

Јазици

англиски	одлично
српско-хрватски	одлично
италијански	основно